

ГОДИШНИК	ТОМ 57	СКОПЈЕ СКОПЈЕ	2018
----------	--------	------------------	------

ANNUAIRE
DE LA FACULTÉ DE DROIT
“IUSTINIANUS PRIMUS” DE SKOPJE

РЕДАКЦИСКИ ОДБОР

Главен и одговорен уредник

проф.д-р Ирина Рајчињовска Ќандева (Република Македонија)

Уредувачки одбор за Годинникот по повод 40 години од основањето на

студиите по новинарство

проф.д-р Јасна Бачовска Нелќик (Република Македонија),
проф.д-р Ирина Рајчињовска Ќандева (Република Македонија),
проф.д-р Даниела Блажевска (Република Македонија),
проф.д-р Биљана Петревска (Република Македонија),
проф.д-р Сеад Алиќ (Република Хрватска),
доц.д-р Александра Бракус (Република Хрватска),
проф.д-р Гordana Bilović (Република Србија),
асс.м-р Лидија Мирков (Република Србија),
доц.д-р Мимо Драпковик (Република Босна и Херцеговина),
проф.д-р Љелла Турилио (Република Џарна Гора),
проф.д-р Ева Полак (Република Полска)
м-р Мери Марес (САД)

Секретар
доп. д-р Катерина Шапкова Коцевска (Република Македонија)

Правен факултет „Јустинијан Први“
Ул. Гоге Делчев 96 1000 Скопје, Република Македонија

Лектура: Софија Чолаковска – Поповска

Печати: МАР-САЖ

Тираж - 150

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ“
ПРАВЕН ФАКУЛЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ – СКОПЈЕ
„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ВО СКОПЈЕ

ГОДИШНИК

НА ПРАВНИОТ ФАКУЛЕТ
„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ВО СКОПЈЕ


ANNUAIRE
DE LA FACULTÉ DE DROIT

“IUSTINIANUS PRIMUS” DE SKOPJE

ANNUAIRE

DE LA FACULTÉ DE DROIT

“IUSTINIANUS PRIMUS” DE SKOPJE



ПО ПОВОД 40 ГОДИНИ ОД ОСНОВАЊЕТО
НА СТУДИТЕ ПО НОВИНАРСТВО

Објавувањето на овој Годинник и подготвоката на трудови чии што автори се вработени на Правниот факултет „Јустинијан Први“ - Скопје е во рамки на Проектот „Европонтирација на општествениот, правниот и политичкиот систем на Република Македонија“.

СКОПЈЕ 2018

СОДРЖИНА

ПРЕДГОВОР	V
1. Петрушевска Татјана, Отъанска Лепосава ПОГЛАВЈАТА 23 И 24 ОД ACQUIS COMMUNAUTAIRE ВО КОНТЕКСТОТ НА ПОЛИТИКАТА НА УСЛОВУВАЊЕ ЗАРАДИ ИНТЕГРИРАЊЕ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА: ПОЛИТИЧКИОТ И ТЕОРЕТСКИОТ КОНТЕКСТ	1
2. Uzunov Vanco, Petrevska Biljana TELEVISION ADVERTISING MARKET IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA	25
3. Тренеска Дескоска Рената, Трајковска Христовска Јелена ОДЛУЧУВАЊЕТО НА УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО БАРАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ	47
4. Дескоски Тони, Доковски Вангел ГРАНИЦИ НА АРБИТРАБИЛНОСТА ВО ПРАВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – анализа на споровите за надомест на штета предизвикана со клевета и навреда	63
5. Груевски Tome ТЕОРИИ ЗА УЛОГАТА НА МАСОВНИТЕ МЕДИУМИ	83
6. Бачовска Нелиќ Јасна ИСТРАЖУВАЧКОТО НОВИНАРСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОМЕТУ ДОКТРИНАРНИТЕ АСПЕКТИ И ПОЗИТИВНИТЕ ПРАКТИКИ	99
7. Груевска-Дракулевски Александра, Мисоски Бобан, Илиќ-Димоски Димна НАЧЕЛОТО НА ПРЕЗУМЦИЈА НА НЕВИНОСТ И НОВИНАРСКАТА ЕТИКА: СЛУЧАЈОТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	115
8. Гавриловик Ненад ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ЖИВОТНИ: СЕКТОРСКИ РЕЖИМ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА	141
9. Божиновски Владимир TOWARDS THE SOLUTION OF THE NAME ISSUE – PERCEPTIONS AND ATTITUDES IN 2016	175
10. Михајлова Стратилати Елена МЕДИУМИТЕ И ГОВОРОТ НА ОМРАЗА	203
11. Рајчиновска Пандева Ирена, Младенова Вика ПОМЕТУ ОТПОРОТ И СУВЕРЕНОТО ВЛАДЕЕЊЕ: БЕЛЕШКИ ЗА ГОВОРОТ И ЗДРУЖУВАЊЕТО (СЛУЧАЈОТ НА ТУРИЈА)	211

12. Догев Ђејан
ДО ВЕРОДОСТОИНОСТ НА МЕДИУМСКИТЕ ПРЕКУ РАЗВИЕН ЕТОС 223
НА ПУБЛИКАТА И НЕЈЗИНА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ
13. Велчовска Светлана, Петрески Арсе
МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ КАКО НАЧИН ЗА ЗАШТИТА
ОД МЕДИУМСКИТЕ СОДРЖИНИ 235

14. Чипешка-Сташковска Ана
AUTHORITARIAN POPULISM MEDIATED - THE CASE OF MACEDONIA 249
15. Ченевска Илина
ЕВРОПСКАТА УНИЈА КАКО ЕДЕН УНИКАТЕН ВИД НА СУВЕРЕНИТЕТ ... 261

16. Шапкова Коцевска Катерина
IS FREEDOM OF EXPRESSION ASSOCIATED WITH ECONOMIC
PROSPERITY? EVIDENCES FROM THE 21ST CENTURY 277
- 341.171.071.51:021.461j:32
Репеница – Изворна научна статија

17. Трајоска Жанета

ДЕКОНСТРУКЦИЈА НА МЕДИУМСКАТА МАНИПУЛАЦИЈА:
ПОСТОИЛИ ВИСТИНСКА РАЗЛИКА МЕГУ ОДНОСИТЕ
СО ЈАВНОСТА И СТИНИНГОТ 289

18. Dragouni Olimpia
EXPRESSING MACEDONIA: FREEDOM OF SPEECH
IN THE GREEK-MACEDONIAN DISPUTE 315

19. Mironski Jasmina
FREEDOM OF EXPRESSION AND COMMUNICATION IN NEW MEDIA 329

РЕЗИМЕ

Целта на овој трул е да ги согледа клучните карактеристики на и тенденции во поглавјата 23 и 24 од *acquis communautaire* во контекстот на политичката на условување од страна на Европската унија. Појдовната претпоставка врз којашто понагатму консеквентно се развива трудот е дека условите за прием во членство неизвестно стануваат се потешки поради се поопшежниот коритус на *acquis communautaire*, поради се помалапот апсорптивски капацитет на Унијата како специфичен субјект на меѓународното право и актер во меѓународната арена и се подлабоките проблеми во однос на демократијата и на Владеењето на правото во државите-кандидатки за членство. Следствено, извонредно значаен дел од предизвилите кои бараат сериозно справување е вграден во поглавјата 23 и 24 за кои, меѓу другите, односно, заедно со сите други (повеќе од дури 30 - бројките варираат билејќи се *questio facti*, односно, може да се разликуват од држава-кандидат до држава-кандидат) поглавја врз основа на кои се одликуваат преговарачките процеси со државите-кандидати на нивниот пат кон, за скреќа, сеуште големото европско семејство.

Клучни изрази: *acquis communautaire* на ЕУ; политичка унија на ЕУ;
Договор од Лисабон; политика на условување; Европска унија; владеење на правото; поглавја 23 и 24; европеизација; демократизација; трансформативна МоК.

Проф. д-р Татјана Петрушевска *
М-р Лепосава Огњанска *

ПОГЛАВЈАТА 23 И 24 ОД *ACQUIS COMMUNAUTAIRE* ВО КОНТЕКСТОТ НА ПОЛИТИКАТА НА УСЛОВУВАЊЕ

ЗАРАДИ ИНТЕГРИРАЊЕ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА: ПОЛИТИЧКИОТ И ТЕОРЕТСКИОТ КОНТЕКСТ

341.171.071.51:021.461j:32
Репеница – Изворна научна статија

* Доктор на правни науки, Редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан
Приви“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

* Магистер по меѓународно право

D0%AB8%D1%87%D0%BA%D0%BC%D0%BB8-%D0%BA%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%
D0%AB8%D0%BA%D0%BD0%DB0/

<http://www.balkaninsight.com/en/article/true-cost-of-skopje-2014-revealed>

<http://proverkanafakti.mk>

Докт. д-р Ценевска Илина*

ЕВРОПСКАТА УНИЈА КАКО ЕДЕН УНИКАТЕН ВИД СУВЕРЕНИТЕТ

316.772.3.[37.008-028.31

316.773.3

Рецензија – Стручна статија

Последните случајувања во рамките на Европската Унија поврзани со истапувањето на Обединетото Кралство (ОК) од членството во Унијата (сека веќе фамозниот „Брекзит“) го актуализираат едно од вечните прашања што се наоѓаат во срдцта на европскиот интеграциски процес и Европската Унија онаква каква што ја познаваме денес – прашањето на суверенитетот. Актуелниот претседател на САД, Доналд Трамп, на следниов начин ги коментираше резултатите од референдумот за Брекзит: „Одгуката на Обединетото Кралство да ја напушти Европската Унија с одлична работа (…), тие си ја вратија назад државата“!¹ Иако се исказани од еден вистински home bonus во светската политика, сепак, треба да се запрашаме околу вистинноста која произвучува во ваквите зборови. Дали тоа „враќање назад на државата“ се однесува на суверенитетот на државата и нејзините целокупни прерогативи како држава? Дали кога граѓаните на ОК ѝ кажаа „НЕ“ на Унијата првенствено мислила на ова? Дали и на кој начин членството во Унијата треба да се смета за губење на (одредени аспекти од) националниот суверенитет?

Последното прашање датира од самите почетоци на Европската Унија (претходно, Европска азедница) и е старо колку и самиот европски интегриски проект. Во врска со него се дадени мнозштво одговори, тези и противтези. Сумага од ваквите анализи е дека стапувањето во членство во Унијата со себе неминовно повлекува делегирање односно пренос на вршењето на одредни надлежности поврзани со националниот суворенитет врз една повисока, сутранационална (наднационална) структура и нејзините институ-

* Доктор на правни науки, Доцент на Правен факултет „Јустинијан Џрви“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

¹ <http://www.bbc.com/news/uk-scotland-glasgow-west-36606184>.

ции. Престоставката во тој случај е лека трансферот на надлежности од државите-членки врз Унијата има ефект на здружување на суверенитетот или (во случај најмала рака) одредени елементи на суверенитетот на државите-членки.² Следствено, прашањето кое се поставува е што се случува понатаму со вака трансферираниот дел од националниот суверенитет – дали тој добива некаква нова квалитативна вредност, дали прераснува во нов, уникатен суверенитет кој ѝ припаѓа на Унијата или, пак, резултатот од овој трансфер се следува на вршење на Унијата и кои државите-членки можат да си ги повратат назад доколку таа не постапува одговорно со нив?

Иако во основачките договори на Унијата (Договорот за ЕУ (ДЕУ), Договорот за функционирање на ЕУ (ДФЕУ) и Договорот за Европската Заедница за атомска енергија – понатаму во текстот договорите на Унијата) никаде не се спрекава зборот „суверенитет“, симптоматично е тоа што проблематиката на суверенитетот во рамките на ЕУ се чини сепак отсуства. Тезата за постоење на еден нов, уникатен вид суверенитет на Унијата е одраз на мокната супранационална тенденција како главна карактеристика на правнополитичкиот поредок на Унијата, односно супрематијата (приматот) што ја ужива правниот систем на Унијата во однос на националните правни системи во битен број области (политики кои Унијата ги води, развива и регулира). Овој труд ќе се осврне на амалгамата и поливалентна природа на вака контилираниот „ЕУ суверенитет“ (именуван од некои автори како „постсуверенитет“, „доцен суверенитет“, „здрожен (заеднички) суверенитет“) како аспект кој ѝ дава дополнителна комплексност и деликантност на веќе комплексната и деликатна природна на Унијата како *sui generis* ентитет.

ПОТЕКЛОТО (ГЕНЕЗАТА) НА ПАРАДИГМАТА НАРЕЧЕНА „ЕУ СУВЕРЕНИТЕТ“

Процесот на создавање на Унијата во нејзиниот актуелен облик беше процес диктиран од правилата на меѓунардото право поради што е најсъответно Унијата да се смета, пред сè, за творба на меѓунардото право. Од аспект на меѓунардото право, ЕУ претставува меѓународна организација

која поседува специјален тип на надлежности. Одредени автори ја класифицираат како интегративна, додека други како кооперативна меѓународна организација,³ иако за повородостојно би требало да се смета нејзиното дефиниране како интегративна организација (*integration organization*) со определен аспект на тоа што државите-членки го имаат монополот врз организацијата на јавната власт (*public authority*).⁴

Нормативната сила на поредокот на Унијата не е само проста резултантна од правилата на меѓунардото право – нормативното *ratio essentiale* на Унијата е персонифицирано во нејзината темелна (основна) норма („*Grundnorm*“) претставена во Договорот за Европската Заедница од 1957 година. Иако по својата природа меѓународен договор овој договор претставува прва уставна повелба на Заедницата заснована на влажењето на правото. По истиот принцип, со текот на годините, основачките договори на Заедницата Унијата, меѓународни договори според начинот на усвојување, постепено се стекнаа со „национални“ карактеристики.⁵ Судот на правдата на ЕУ во шеесеттите години на минатиот век во случајот *Van Gend en Loos*,⁶ за природата на правниот поредок на Унијата истакна дека станува збор за „нов правен поредок, дел од меѓунардно право во чијашто полза државите ги ограничиле своите суврени права, иако во ограничен обем“. Понатаму, во случајот *Costa v. ENEL*,⁷ Судот појасни дека „со трансферот на надлежности од државите врз Заедницата, државите ги ограничиле своите суврени права, иако во ограничен број домени, и на тој начин создале право кое ги обврзува нив и нивните државјани“ (...) така што правото кое произлезува од Договорот [Договорот за Европска Заедница, н.з.] е независен правен извор кој поради својата оригинална природа (...) не може да биде надминат од домашните правни правила, независно од нивната правна рамка, без пригоја да му биде негиран карактерот на право на Заедницата и без пригоја правната основа за постоење на Заедницата да биде доведена во прашање“.

³ C. Eckes and R. Wessel, The European Union from an International Perspective, *Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper* No. 2017-33, стр.30.

⁴ J. Habermas, The European Nation State. Its Achievements and Its Limitations. On the Past and Future of Sovereignty and Citizenship, *Ratio Juris* (1996) Vol. 9 No. 2 стр. 125-137.

⁵ R. Schütze, On “Federal” Ground: the European Union as an (Inter)National Phenomenon, *Common Market Law Review* (2009) Issue 46, стр.1082.

⁶ C-26/62 Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen [1963] ECR 1.

⁷ C-6/64 Costa v. ENEL [1964] ECR 585.

Суверените права со кои располага не ѝ припаѓаат изворно на Унијата, туку се од деривативен карактер и се последилца од применетата на принципот на делегирање (delegation) на надлежностите (principle of conferral) (Чл.5 од ДЕУ) согласно со кој Унијата дејствува само во рамките на надлежностите што ѝ се дodelени од страна на државите-членки заради остварување на предвидените цели во договорите. Овој процес на делегирање е транснационално делегирање кое е подредено на одредени демократски принципи и ограничувања, односно на барањата на народниот суверенитет од аспект на т.н. аутпут легитимност (output legitimacy).⁸ За да ја превенираат своеволноста на националните влади, државите-членки имаат делегирано значителен обем од своите национални надлежности во корист на супранационалните институции на Унијата како институции на кои им се гарантира автономија со цел ниту една влада да не може арбитарно да влијае на нив.⁹ Од друга страна, пак, Agn  smета дека мокта која еднаш ќе им била дodelена на меѓународните тела демократските држави повеќе не можат да си ја повратат, провокативно заклучувајќи дека полната автономија на граѓаните на ЕУ им е своевидно „отуѓена“, додека демократскиот представник со кој се соочува ова транснационално делегирање е тоа што оригиналниот извор на надлежноста дodelена на одредена меѓународна институција не може повеќе директно да се поврзе со суверениот народ од кој таквата надлежност првично произлегла.¹⁰

Со дефинирањето на парадигмата *пренесени суверени права*, Судот на правдата на ЕУ успеа да ја осигури и интензивира динамиката на европскиот интеграциски проект. Дискусијата околу природата на споменатиот пренос на надлежности на неколку наврати се најде пред Германскиот федерален уставен суд (ГФУС) при што овој суд се осврна на концептот на суверенитет во контекст на европските интегративни процеси и недвосмислено го истакна своето противње кон воспоставениот примат на правно-политичкиот авторитет на Унијата, сфатен во неговата апсолутна форма и смисла. Фокусот

⁸ J. P. Beetz and E. Rossi, The EU's democratic deficit in a realist key: multilateral governance, popular sovereignty and critical responsiveness, *Transnational Legal Theory* (2017), Vol 8 Issue 1, str.34.

⁹ Ibid, str.35.

¹⁰ Види во H. Agn , Popular Power in the European Union: Delegated or Alienated?, во S. Piattoni (ed.), The European Union: Democratic Principles and Institutional Architectures in Times of Crisis, Oxford University Press, 2015, стр.46-62; Hans Agn , The Myth of International Delegation: Limits to and Suggestions for Democratic Theory in the Context of the European Union, (2007) *Government and Opposition* Vol. 42 Issue 1, стр.18.

на дебатата пред ГФУС се префрли од прашањето на индивидуалните човекови права (*Maastricht Treaty* одлука од 1993 година) кон прашањето на државниот суверенитет (*Lisbon Treaty* одлука од 2009 година) каде што ГФУС предупреди дека проблематиката на суверенитетот лежи во суштината на разбирањето на односот меѓу германското право и правото на ЕУ. Имајќи ги предвид ограничувањата што ги наметнува процесот на европската интеграција, ГФУС ја окарактеризира суверената државност како ексклузивна тргувачка од премисата дека само државите се оние што можат да бидат дефинирани како „суверени“, заклучувајќи дека суверените права кои се реализираат во рамките на правниот поредок на Унијата се од деривативен (посреден) карактер.¹¹

МОДЕЛОТ НА СУВЕРЕНИТЕТ ВО РАМКИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Поимот на суверенитет од неговото воведување во седумнаесетиот век сè до денес бил многулати редефиниран, особено во светлината на скорешните промени во и надвор од традиционалните државните структури кои имаат за ефект намалување на автономијата на суверените ентитети. Идејното постапениот модел на суверенитет треба да ги обединува двете основни димензии – суверенитет како правен статус и суверенитет како фактичка состојба или политичка реалност, што практично ја одразува дихотомијата на правна настраги политичка мок.¹² Оттаму, воспоставувањето на суверенитетот е последица на една бавна еволуција и прогресивно интензивирање на контрола.¹³

Стандардната дефиниција за суверенитет го опфаќа пополното авторитет кој го поседува едно владејачко тело за да може да управува без пречки или вмешување од страна на највршни извори. Според Hobbes („Левјијатан“ (1651)), суверенитетот треба да ги има следниве две обележја: да е апсолутен (суверенот треба да го претставува последниот (највисокиот)

¹¹ D. Thym, In the Name of Sovereign Statehood: A Critical Introduction to the Lisbon Judgment of the German Constitutional Court, (2009) *Common Market Law Review* Issue 46, стр.1798-1799.

¹² Arbitrator Huber (Perm. of Arb. 1928) 2 UN Rep. Int'l. Arb. Awards, 829.

¹³ Ibid.

степен на надлежноста за одлучување), и да е нелелив, односно суверенот да е единствениот, врховен авторитет на определена територија кој ваквиот конечен (ултимативен) авторитет не го споделува со никого. Според Schmitt,¹⁴ суверен е оној кој го пропишува односно одлучува за исклучокот, на тој начин изведувајќи сувереноста од фактичката мок, настроти Kelsen¹⁵ кој смета дека суверенитетот мора да биде стриктно дефиниран од страна на правото и да действува во рамките на правото.

Прапашането на суверенитетот е директно врзано за функциите на вршење на државната власт односно постоенето на државност (statehood) така што генералниот впечаток е дека кога академската јавност зборува за поставеноста и односите на ЕУ со најважниот свет, таа претпоставка да се служи со термините автономија или автономност¹⁶ наместо суверенитет. Од таа прилина, разликувањето меѓу концептите на суверенитет и државност се чини суштинско за лебагата околу статусот на ЕУ на меѓународната сцена, односно во најважните односи.¹⁷ Анализата на остварувањето на суверенитетот на државите-членки и јавното мислење во рамките на ЕУ пројавуваат затрикеност во однос на растечките суверени права со кои зошто владите на државите-членки може да даде објаснување за тоа суверенитет како збир на суверени права, може да даде објаснување за тоа суверенитет како збир на суверени права со кои зошто владите на државите-членки и јавното мислење во рамките на ЕУ располага Унијата. Ваквата загриженост, во суштина, го одразува справот да не билат најмноги ограничениот обем на суверени права што практично ѝ биле доделени на Унијата согласно со основачките договори.

Ова го наметнува прапашането дали исполнувањето на некои или повеќето критериуми за државност би било доволно за да ја зајакне валидноста на тврдбата дека ЕУ претставува единитет кој може да врши суверена власт. Но, најпрво, за да може воопшто да се постави прапашането за постоене ... на суверенитет, нужен предуслов е постоењето на една *дефинирана територија* врз која одреден единитет ќе има суверена власт и врз која ќе остварува суверени права. Применето на случајот на ЕУ, јасно е дека „територијата на ЕУ“ (со целата претпазливост при користењето на ваквиот термин) е заедничка територија на државите-членки кои ги задржуваат суверените

права врз нивните соодветни национални територии. Истовремено, сите референции во договорите на Унијата поврзани со терминот „територија“ се однесуваат на териториите на државите-членки. Дополнително, имајќи предвид дека статусот на ЕУ во меѓународното право е статус на меѓународна организација, спорно е дали кај меѓународните организации воопшто може да се зборува за постоене на територија кој им им припаѓа. Ваквата дилема сè уште не е разрешена од аспект на меѓународното право поради што терминот „територија која ѝ припаѓа на меѓународна организација“ сè уште се смета за проблематичен.¹⁸

Зборувајќи за природата на ЕУ суверенитетот, неминовно е да се осврнеме на *конституционалниот шурализам* како преовладувачка нормативна формула преку која се објаснува правно-политичкото уредување на Унијата, која се однесува на коегзистенција на автономни уставни периоди во рамките на иста правно-политичка заедница и територија (Унијата). Кога станува збор за дефинирање на односот меѓу концептите на суверенитет и конституционален шурализам, авторите, главно, нудат три можни варијанти: право, идејата за апсолутен и унитарен суверенитет; второ, идејата дека напаонаните држави го здружиле својот суверенитет (*pooled sovereignty*); и трето, идејата дека ЕУ влегла во фаза на постсуверенитет. Последното Walker го нарекува „долен суверенитет“, Bellamy – „мешовит суверенитет“,¹⁹ додека Maduro – „контрапункски“ или „комплетивен“ суверенитет.²⁰

Според Walker, суверенитетот не е само дескриптивен политички концепт преку кој се инсистира на конструирање на правната и политичката реалност согласно некаков апстрактен стандард. Еволуирањето на овој концепт ги одразува промените во ваквата реалност преку новоформираните сфаќања и дефиниции за суверенитетот кои дополнително ја потенцираат условната спротивставеност, односно несовладање меѓу концептите на правен наспроти политички суверенитет. Концептот на постсуверенитет е ослободен од стегите на класичниот концепт на суверенитет и ѝ одолева на

¹⁸ Ibid, стр. 17.

¹⁹ N. Walker, Late Sovereignty in the European Union, во N. Walker ed., *Sovereignty in Transition*, Hart Publishing, 2003, стр. 3.

²⁰ R. Bellamy, Sovereignty, Post-Sovereignty and Pre-Sovereignty: Three Models of the State, Democracy and Rights Within the EU, во Walker *supra* стр. 186.

²¹ M. P. Maduro, *Contrapunctual Law: Europe's Constitutional Pluralism in Action*, во Walker *supra* стр. 521.

¹⁴ Види C. Schmitt, *Politische Theologie – Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität*, Duncker&Humblot, 2004; J. Austin, *Province of Jurisprudence Determined*, ed. W. Rumble, Cambridge University Press, 1995.

¹⁵ H. Kelsen, *Das Problem Der Souveränität* (2nd ed.), 1927.

¹⁶ Wessel and Eckes *supra* стр. 16.

¹⁷ Ibid, стр. 17.

„тиранџијата на егзистичките концепти“²², но тој не наоѓа своја применилност во политиките на ЕУ, особено имајќи ги предвид цврстите ставови на националните држави и нивното инсистирање да се почитува првенствено националниот суверенитет и мок на одлучување. Затоа, можеби најсоодветно е овој акцентот ќе биде ставен на заемните обврски на приспособување кои ги имаат националните институции и институциите на ЕУ на начин што одлуките на националните судови и судовите на Унијата нема да се сметаат за засебни толкувања и промена на правото на ЕУ, туку одлуки кои треба да бидат интегрирани во еден единствен правен систем кој ги задоволува барањата за усогласеност и кохерентност. Ваквата поставеност или во прилог на тезата на Weiler за еден „европски материјален устав“ кој во себе ги обединува сите вредносни придобивки на Унијата, меѓу кои се вбројуваат, пред сè, идеалите за толеранција и солидарност.²³

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МАНИФЕСТАЦИИ НА ЕУ СУВЕРЕНИТЕТО И ПРОБЛЕМОТ НА НАРОДНИОТ СУВЕРЕНИТЕТ

Функционирањето на Унијата како мултилатерален полис (polity) ги обединува домашните и меѓувладините структури поврзувајќи ги преку супранационалните начини на донесување одлуки и решавање на спорови.²⁴ Beetz и Rossi го објаснуваат овој модел на функционирање така што разликуват две доминантни институционализирани облици на власт во ЕУ, и тоа: 1) *делегирање* на државните надлежности во врска со агенции (субјекти) и 2) *здржување* на на државните надлежности во врска со процесите на донесување одлуки, без притоа да се задржи правото на вето.²⁵ Вака поставениот дуален модел во себе ги отфаќа супранационалните

²² J. Shaw and A. Wiener, *The Paradox of the European Polity in State of the European Union 5: Risks, reforms, resistance and Revival*, Oxford University Press, 1999.

²³ J. H. Weiler, In Defense of the Status Quo: Europe's Constitutional Sonderweg in European Constitutionalism Beyond the State (H.H. Weiler et al. eds.), Cambridge University Press, 2003.

²⁴ F. Cheneval, The Hobbesian Case for Multilateralism, (2007) *Swiss Political Science Review* Vol. 13 Issue 3, стр. 309.

²⁵ Beetz and Rossi *supra* стр. 33.

карактеристики на институционалниот поредок на ЕУ (којги согледуваме кај Европскиот парламент и Европската централна банка) и меѓувладините карактеристики кои ги среќаваме кај Советот на министри во однос на неговиот статус и функционирање како институција.²⁶

Поради потребата за подврста демократска легитимација на Унијата, од суштествено значење е обезбедувањето и одржувањето јака и нераскинива врска меѓу институциите на ЕУ, од една страна, и нејзините граѓани, од друга страна. Како што се утврдува во член 9 ДЕУ, Унијата во своето целокутно дејствување го почитува начелото на еднаквост на своите граѓани кои добиваат подеднакво внимание од страна на нејзините институции, тела, канцеларији и агенции. Според член 10(1) ДЕУ, функционирањето на Унијата се заснова на репрезентативната демократија.

Врската меѓу Унијата и нејзините граѓани во рамките на самата нејзина институционална структура се манифестира на различни начини. Првенствено, Европскиот парламент како институција се избира на директни избори од страна на граѓаните на ЕУ, што им дава полни демократски легитимитет на неговите одлуки и активности (член 10 (1) 2 ДЕУ утврдува дека „граѓаните се директно претставени во Унијата преку Европскиот парламент“). Претходното имплицира дека законодавните процедури во ЕУ (редовна и специјална) кои го вклучуваат Парламентот треба да се сметаат за демократки и легитими.²⁷ Што се однесува до останатите институции, Договорот за ЕУ му гарантира на секој граѓанин право да учествува во демократскиот живот на Унијата така што одлуките на ниво на Унијата се донесуваат колку е можно повторено и со поголемо учество на граѓаните (член 10 (1) 3 ДЕУ). За таа цел, се утврдува обврска за институциите да изнајдат соодветни средства со кои ќе им дадат можност на граѓаните и на претставничките здруженија да ги објавуваат и јавно да ги разменуваат своите ставови во сите области на дејствување на Унијата (член 11 (1) ДЕУ). Понатаму, постој можност граѓаните директно да бидат вклучени во легислативниот процес во Унијата, при што (најмалку) еден милион граѓани кои се државјани на значителен број држави-членки имаат право да преземат иницијатива и да ја повикаат

²⁶ Beetz and Rossi *supra* стр. 34.

²⁷ Проблемите на легитимноста со кои се соочува Европскиот парламент се поврзани со степенот на неговата репрезентативност во однос на целокупното гласачко тело на Унијата, што се воочува во релативно ниската стапка на одзив на парламентарните избори (42,61 % на последните избори одржани во 2014 година) (извор: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/election-results-2014.html>).

Европската комисија, во рамките на нејзините надлежности, да достави соодветен легислативен предлог за материја за која Граѓаните сметаат дека е потребно да се регулира со акт на Унијата, заради спроведување на договорите на Унијата (член 11 (4) ДЕУ).

Воведувањето на европското граѓанство со Договорот од Мастрихт од 1993 година е уште еден чекор напред во динамиката на запрвствување на врската помеѓу ЕУ и нејзините граѓани. Имено, секое лице кое поседува државјанство на држава-членка претставува граѓанин на Унијата, додека граѓаните на Унијата уживаат права и подлежат на обврски уврлени со договорите на Унијата (член 20 (1) и (2) ДФЕУ). Со тоа граѓанството на Унијата се утврдува како суштински, но истовремено и супранационален елемент во стапусот на граѓаните на ЕУ.²⁸ Во овој контекст, битна новина поврзана со зголемувањето на квазидржавните прерогативи на Унијата, воведена со Лисабонскиот договор, кој стапи во сила во 2009 година, е воведувањето посебен правен субјективитет за Унијата со што на неа ѝ се гарантира својството на правно лице (член 47 ДЕУ), што, пред сè, значи дека таа може да настапува во меѓународните односи како единствен и униформен актер.

Кога се заборува за градежето на ЕУ суверентитетот, и во така смишта државотворните појавни облици кои ги препознаваме во политичко-правната структура на Унијата, неотходно е дефинирањето на категоријата „народ“ кој е краен адресат односно редицент на политиките на Унијата. И покрај преовладувачките мислевиа кои инсистираат на отсуството на европски демос кој би се сметал за конститутивен „народ на Унијата“ (што спаѓаат во аргументите зонто на Унијата не би требало да ѝ се дават државотворни карактеристики),²⁹ факт е дека Лисабонскиот договор ја реформираше Унијата во една суштествена демократска насока, нудејќи соодветни механизми и алатки кои овозможуваат (директно или идијектно) вклучување на граѓаните во процесите на донесување одлуки. Во овој контекст, неизбежно се наметнува проблематиката на народниот суверенитет како внатрешен, конститутивен принцип кој е одделен и се разликува од најврелниот суверенитет како суверенитет на државите во рамките на

И.Ценевска; Европската Унија Како Еден Уникатен Вид Суверенитет

²⁸ Види F. Strumia, *Supranational Citizenship and the Challenge of Diversity: Immigrants, Citizens and Member States in the EU*, Leiden/Boston:Brill-Nijhoff, 2013.

²⁹ Wessel and Eckes *supra* стр. 23.

меѓународното право.³⁰ Народниот суверенитет претставува важна политичка вредност за Унијата билејќи тој останува да биде валиден *izvor* на политичката моќ во ЕУ полисот.³¹ Здружувањето на суверенитетите не е тогато нестојливо со народниот суверенитет како вредност – традиционално, нациите-држави ја здружувале својата моќ преку членување во различните меѓународни организации, со една суштинска карактеристика која носело ваквото членување, односно правото на вето.³² Кога станува збор за здружувањето на националните држави на ниво на Унијата, Cheneval сугерира две варијанти: владите во ЕУ или задржуваат потполни суверенитет или уживаат поделен (здравжен) суверенитет во процесите на донесување одлуки.³³ Разликувањето меѓу овие два типа суверенитет е клучна: кога државите задржуваат потполна сувереност, тие и поплатуваја имагат опцијата за вето.³⁴ Поделената сувереност во донесувањето одлуки се однесува на начинот на донесување одлуки каде што државите-членки не поседуваат вето моќ, што во институционална смисла претставува предизвик за суверениот статус на властите во меѓународните односи. Во однос на повеќе заеднички политики на Унијата кои покриваат области што се во нејзина експлузивна или поделена надлежност,³⁵ државите-членки се откажале од вето како институционална карактеристика на народниот суверенитет. Претходното се огледува и во самиот легислативен процес во Унијата каде што гласањето со квалификувано мнозинство е најчесто користена процедура на донесување одлуки во Советот на министри и самото по себе го проблематизира демократското легитимирање, односно „одржливоста“ на народниот суверенитет како вредност на Унијата. Секако, договорите на Унијата нудат соодветна противежка на ваквата гендерница давајќи ја можноста националните парламенти да влијаат на легислативниот процес, односно

³⁰ Wessel and Eckes *supra* стр. 21.

³¹ Beetz and Rossi *supra* стр. 34.

³² Beetz and Rossi *supra* стр. 35.

³³ Cheneval *supra* стр. 309, 310.

³⁴ На пример, битна област каде што државите-членки задржуваат потполни суверенитет е ратификувањето на меѓународните договори. Во меѓувладичните преговори државите-членки имат вето моќ билејќи можат да одбјаат да потпишат или да ратификуваат одреден меѓународен договор. Можна опција во ваков случај е државите за себе да обезбедат opt-out што би резултирало со различно ниво на интегрираност во врска со одредено прашање.

³⁵ Види чл. 3 и 4 ДФЕУ.

обврзувајќи ги институциите на Унијата да ги проследуваат предлог легислативните акти до националните парламенти (член 12 ДЕУ), кои, так, можат да им испратат на надлежните институции на Унијата образложено мислење околу тоа дали одреден предлог легислативен акт е во согласност со принципот на супслициарност.³⁶ Вака обезбеденото учество на националните парламентарните тела во легислативната постапка прави народниот суверенитет да биде до одреден степен (делумно) институционализиран во рамките на процесите на одлучување во Унијата.

ЗАКЛУЧОК

Дискусијата за ЕУ суверенитет и валидноста на тврдењето дека таквиот концепт воопшто може да биде контемплиран неизбекно не улагваат кон самиот извор, односно кон истражување на примордијалното прашање околу инстанцата во која лежи врховната мок врз народот (рганството) на ЕУ и, следствено, прашањето дали суверените права на ниво на Унијата се остваруваат заеднички со националните држави или, пак, треба да се смета дека тие ѝ се целосно пренесени на Унијата. Оваа дилема се отпира и во дебатата за супрематијата како карактеристика на правото на ЕУ, која иако е доследно прифатена во националната практика, сепак, продолжува поделеноста во ставовите дали супрематијата произлегува директно од автономијата на правниот поредок на ЕУ (како што смета Судот на правдата на ЕУ), или, пак (според гледиштето на скептичните национални установи судови), таа треба да се третира како карактеристика која му е пренесена на правото на ЕУ од националните правни поредоци.³⁷

Веродостојно е да заклучиме дека изворот на народниот суверенитет во рамките на ЕУ не лежи во европскиот *demos* (како концепт кој е сè уште во

³⁶ Види чл. 12 ДЕУ и Протокол бр. 1 за улогата на националните парламенти на Европската Унија;

чл. 5 (3) ДЕУ го дефинира принципот на супслициарност според кој „(„) во областите кои не спаѓаат во нејзините експлуативни најдолжности, Унијата постапува само и дололку целије на предложената активност не можат соодветно да се освараат од страна на државите-членки на централно, регионално или на локално ниво, додека поради нивото или ефектите од предложената активност можат поддобро да се остварат од страна на Унијата“.

³⁷ Wessel and Eckes *supra* стр. 27.

процес на создавање), тукју во националните демои со оглед на тоа што ваквиот суверенитет е нераздelen врзан и директно произлегува од националниот суверенитет.³⁸ Одлучувачките дебати за политиките на Унијата и, воопшто, за правите на европската интеграција сè уште се случуваат на ниво на националните држави, што води кон заклучокот дека улогата и авторитетот на националните народи се доминантни во однос на оните на европското „граѓанство“.³⁹

Со растешето и развивањето на Унијата, во почетокот првенствено како меѓународна организација, националниот суверенитет на државите-членки не им бил одземен или, пак, асимилиран од нејзина страна, туку тој бил подложен на еден специфичен процес на адаптација, односно трансформација. Така, иако Унијата не поседува изворни суверени права, таа успеала со текот на годините фундаментално да ја промени меѓународната позиција на државите-членки на начин што членувањето во Унијата, од екстерен и од интерен аспект, имало трансформирачки ефект врз нивните политичко-правни поредоци. Според постојниот статус на меѓународното јавно право, суверенитетот како концепт останува да биде близко врзан за идејата за државност, базирајќи се примарно на принципот на територијална експлуативност. Иако државите-членки го прифаќаат и секојдневно се приспособуваат на растечкиот обем на суверени права кои ги остварува Унијата, каква било амбиција пројавена во насока на доближување на политичката организација на Унијата поблиску до традиционите критериуми за државност би најшла на жестоко противче од државите-членки.⁴⁰ Ова оди на линија на она на кое укажува Wessel, односно дека ЕУ во меѓународната арена за себе обезбедува своевиден *квазисуверен* статус, без пригоа *експлицитно* да побарува исполнување на критериумите за државотворност.⁴¹ Можеби аспирациите за државност, односно поседување полни државотворни карактеристики во моментот не набираат овоја реалност во Унијата, но неспорно е дека политичкиот систем на Унијата поседува *значаен* број карактеристики кои наликуваат на држава (state-like). Со оглед на тоа што Унијата во голем број правни домени ужива убедлива мок и авторитет, дискусите околу постоењето на државен или критичен број елементи на државотворност во нејзината

³⁸ Beetz and Rossi *supra* стр. 40.

³⁹ Beetz and Rossi *supra* стр. 38.

⁴⁰ Wessel and Eckes *supra* стр. 31.

⁴¹ Wessel and Eckes *supra* стр. 31.

институционална структура се чинат излишни во светлина на реалното, секојдневно функционираше на Унијата каде што со делегирањето на мок врз супранационалните тела се крчира нова мок⁴² која не само што е поинаква туку е квалитативно и вредносно з bogатena.

БИБЛИОГРАФИЈА

- C. Eckes and R. Wessel, The European Union from an International Perspective, *Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper* No. 2017-33.
- J. Habermas, The European Nation State: Its Achievements and Its Limitations. On the Past and Future of Sovereignty and Citizenship, *Ratio Juris* (1996) Vol. 9 No. 2.
- R. Schütze, On "Federal" Ground: the European Union as an (Inter)National Phenomenon, *Common Market Law Review* (2009) Issue 46.
- J. P. Beetz and E. Rossi, The EU's Democratic Deficit in a Realist Key: Multilateral Governance, Popular Sovereignty and Critical Responsiveness, *Transnational Legal Theory* (2017), Vol 8 Issue 1.
- H. Agnè, Popular Power in the European Union: Delegated or Alienated?, во S. Piattini (ed.), The European Union: Democratic Principles and Institutional Architectures in Times of Crisis, Oxford University Press, 2015.
- H. Agnè, The Myth of International Delegation: Limits to and Suggestions for Democratic Theory in the Context of the European Union, (2007) *Government and Opposition* Vol 42 Issue 1.
- D. Thym, In the Name of Sovereign Statehood: A Critical Introduction to the Lisbon Judgment of the German Constitutional Court, (2009) *Common Market Law Review* Issue 46.
- C. Schmitt, *Politische Theologie – Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität*, Duncker & Humblot, 2004; J. Austin, *Province of Jurisprudence Determined*, ed. W. Rumble, Cambridge University Press, 1995.
- H. Kelsen, *Das Problem Der Souveränität* (2nd ed.), 1927.
- N. Walker, Late Sovereignty in the European Union, во N. Walker ed., *Sovereignty in Transition*, Hart Publishing, 2003.
- R. Bellamy, Sovereignty, Post-Sovereignty and Pre-Sovereignty: Three Models of the State, Democracy and Rights Within the EU, во N. Walker ed., *Sovereignty in Transition*, Hart Publishing, 2003.
- M. P. Maduro, Contrapunctual Law: Europe's Constitutional Pluralism in Action, во N. Walker ed., *Sovereignty in Transition*, Hart Publishing, 2003.

РЕЗИМЕ

Членството во Унијата со себе неминовно повлекува делегирање, односно пренос на вршењето одредени надлежности поврзани со националниот суверенитет врз една повисока, супранационална (национална) структура и нејзините институции. Претпоставката во тој случај е дека трансферот на надлежности од државите-членки врз Унијата има ефект на здружување на суверенитетот или (во најмала рака) одредени елементи на суверенитетот на државите-членки. Праваштето кое овој труд го истражува е што се случува понагаму со пренесениот дел од националниот суверенитет – дали тој добива некаква нова квалитативна вредност, дали прераснува во нов, уникатен суверенитет кој ѝ припаѓа на Унијата или, пак, резултатот од овој трансфер се сведува на збир од пренесени делови од националниот суверенитет кои и се долепени на вршење на Унијата и кои државите-членки можат да си ги повратат назад доколку гаа не постапува оговорно со нив?

И.Шеневска; Европската Унија Како Еден Уникатен Вид Суверенитет
J. Shaw and A. Wiener, The Paradox of the European Polity in State of the European Union 5: Risks, reforms, resistance and Revival, Oxford University Press, 1999.
J. H. Weiler In Defense of the Status Quo: Europe's Constitutional Sonderweg in European Constitutionalism Beyond the State (J.H. Weiler et al. (eds.)), Cambridge University Press, 2003.
F. Cheneval, The Hobbesian Case for Multilateralism, (2007) *Swiss Political Science Review* Vol. 13 Issue 3.
F. Strumia, *Supranational Citizenship and the Challenge of Diversity: Immigrants, Citizens and Member States in the EU*, Leiden/Boston: Brill-Nijhoff, 2013.

⁴² Види Beetz and Rossi *supra* стр. 35.

